



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 19 јуни 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671.

293.

Врз основа на членот 148 став 4 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

Член 1

Во Уредбата за редот на воздухопловното пристаниште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/65) во членот 10 се додава нов став 2, кој гласи:

„Директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба може да пропише товарењето или истоварувањето на стоки или снабдувањето на воздухопловот со погонско гориво, ако воздухопловот е во директен меѓународен транзит, да може да се врши и додека патниците се наоѓаат во воздухопловот, како и начинот на преземањето мерки на претпазливост за заштита од пожар на воздухопловот и на платформата на која се наоѓа воздухопловот.“

Член 2

Во членот 15 став 5 по зборот: „работи“ се додава записка и зборовите: „освен санитарските и противпожарните коли.“

Член 3

Во членот 18 став 1 точка 3 по зборовите: „во воздухопловот“ се додава записка и зборовите: „или ако се врши полнење на воздухоплов во директен меѓународен транзит со гориво и мазиво додека во воздухопловот се наоѓаат патниците, а не се преземени пропишаните мерки на претпазливост“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 78

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

294.

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИТЕ КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Одлуката за девизите кои овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити што се користат за ре-

ализација на Програмата за модернизација на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/67) во точката 1 по зборовите: „износот на обврските по“ се додаваат зборовите: „користените кредити и“.

2. По точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Странските финансиски кредити и гаранции по странските финансиски кредити за реализација на Потесната програма на модернизацијата на Југословенските железници од точката 1 на оваа одлука не ја товарат височината на износот определен со посебни сојузни прописи до кој овластените банки можат да ги користат кредитите во странство и да даваат гаранции по кредитните работи со странство.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 77

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

295.

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 51/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Следните стоки можат да се увезуваат само врз основа на согласност што ја издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:

Реден број	Шифра на Номенклатурата ССТ	Наименување
1	2	3
1	051-10-10	Портокали
2	051-10-20	Мандарини
3	051-20-10	Лимони
4	051-20-50	Grapefruit
5	051-20-90	Цитрус овошје друго, свежо или сушено
6	051-30-10	Банани
7	051-71-10	Кокосов орех свеж
8	051-72-90	Ореви за јадење, други (пињолии и pistaкии)
9	051-91-10	Смокви, свежи
10	051-95-10	Ананас, свеж
11	051-95-20	Урми, свежи
12	052-01-10	Урми, суви
13	052-01-90	Овошје тропско, суво, друго (суви банани, ананас и др.)

1	2	3	1	2	3
14	052-02-11	Смокви, суви, етивирани	82	244-01-20	Плута мелена
15	052-02-12	Смокви, суви, неетивирани	83	244-01-30	Отпадоци од плута
16	053-50-43	Сок од лимон суров	84	244-02-10	Плута природна во коцки или плочи (за тапи)
17	053-50-44	Сок од портокал, суров	85	244-02-90	Плута природна во плочи друга (лепена, зајакната, за цигари и сл.)
18	053-50-74	Сок од лимон, концентриран	86	263-10-11	Памук кратковлакнест
19	053-50-75	Сок од портокал, концентриран	87	263-10-12	Памук средновлакнест
20	053-63-98	Пулпа од портокал	88	263-10-20	Памук долговлакнест
21	053-64-10	Корки од портокал и лимон	89	263-10-90	Памук со семе
22	053-90-20	Кикиритки, печени	90	263-20-10	Памучен линтерс, суров
23	054-81-30	Маниока, свежа или сува	91	263-20-20	Памучен линтерс, пран, белен или бојосуван
24	055-42-10	Брашно од кокос	92	263-30-10	Отпадоци од памук при предење
25	055-44-90	Брашно од маниока, саго, салеп, арурут	93	263-30-90	Отпадоци од памук, други (памучник за чистење и др.)
26	055-45-10	Саго и тапиока	94	263-40-10	Памук влачен или чешлан
27	072-10-10	Какао во зрно, сурово	95	264-00-10	Јута сурова
28	072-10-20	Какао во зрно, печено	96	264-00-20	Јута преработена (триена, влачена, чешлана, белена или бојосувана)
29	072-20-10	Какао во прав без шеќер	97	264-00-90	Отпадоци од јута
30	072-31-10	Какао-паста (во парчиња и блокови)	98	265-30-10	Рамија сурова
31	072-32-10	Какао-путер (маст и масло)	99	265-30-20	Рамија преработена
32	073-00-30	Какао во прав со шеќер	100	265-30-90	Отпадоци од рамија
33	074-10-10	Чај	101	265-40-10	Сисал влакно
34	074-20-10	Мате	102	265-40-90	Влакна од агава фамилија, други
35	075-10-11	Црн пипер во зрно, црн	103	265-50-10	Манила влакно
36	075-10-12	Црн пипер во зрно, бел	104	265-50-90	Манила отпадоци
37	075-10-21	Црн пипер во прав, црн	105	265-80-10	Кокосово влакно
38	075-10-22	Црн пипер во прав, бел	106	271-10-11	Ѓуано
39	075-21-10	Ванила	107	271-10-15	Билно ѓубре
40	075-22-10	Дарчин	108	271-20-10	Натриум нитрат природен (чилска шалитра)
41	075-23-11	Каранфилче мелено или не	109	276-52-20	Лискун во ленти и цепки
42	075-23-12	Каранфилче во цвет или дршка	110	276-95-20	Талк, иситнет или мелен
43	075-24-11	Мускат орев	111	292-10-50	Кана — дршки, лисје и корен
44	075-24-12	Мускат цвет	112	292-10-60	Валонеја
45	075-29-20	Шафран	113	292-10-70	Рара
46	081-30-14	Маслени погачи од ленено семе	114	292-10-80	Квебрачо дрво за изработка на танин
47	081-30-15	Маслени погачи од соја	115	292-10-90	Дрво во прав или приготвено за изработка на танин
48	081-30-19	Маслени погачи од други маслодајни семиња и плодови	116	292-20-21	Шелак небелен
49	081-30-24	Маслени сачми од ленено семе	117	292-20-22	Шелак белен
50	081-30-25	Маслени сачми од соја	118	292-20-30	Гумиарабика
51	081-30-26	Маслени сачми од тиквини семки	119	292-20-40	Трагант гума
52	081-30-29	Маслени сачми од други маслодајни семиња и плодови	120	292-20-50	Балзами и копали
53	081-30-50	Рицинусови погачи и сачми за ѓубрење	121	292-20-90	Гуми и смоли природни, други
54	081-91-10	Лушпи од кафе	122	292-30-20	Рафија (лико)
55	081-92-10	Лушпи од какао	123	292-30-30	Бамбус
56	099-09-50	Брашно од кикиритки (арашид)	124	292-92-10	Морска трева
57	221-10-10	Арашид (кикиритки) во лушпа	125	292-92-20	Капок за полнење
58	221-10-20	Арашид (кикиритки) излупен	126	292-94-10	Дум орев-корозо
59	221-20-10	Копра	127	292-99-10	Еспарто стебленки или лисје
60	221-30-10	Палмови голушки	128	292-99-90	Растителни производи, други (алги, алфа стебленки и лисје, морски мов, кора панама, брашно од корозо и дум орев)
61	221-40-10	Соја	129	331-01-10	Нафта сурова
62	221-50-10	Ленено семе	130	331-02-10	Нафта делумно рафинирана
63	221-60-10	Памуково семе	131	421-20-10	Масло соино сурово
64	221-70-10	Рицинусово семе	132	421-20-20	Масло соино пречистено
65	221-80-30	Семе од сусам	133	421-30-10	Масло памуково сурово
66	221-80-40	Семе нигерово	134	421-30-20	Масло памуково пречистено
67	221-90-10	Брашно од арашид	135	421-40-10	Масло од кикиритки (арашид) сурово
68	221-90-20	Брашно од копра	136	421-40-20	Масло од кикиритки (арашид) пречистено
69	221-90-30	Брашно од палмови голушки	137	422-10-10	Масло ленено сурово
70	221-90-40	Брашно од соја	138	422-10-20	Масло ленено пречистено
71	221-90-50	Брашно од ленено семе	139	422-20-10	Масло палмово сурово
72	221-90-60	Брашно од памуково семе	140	422-20-20	Масло палмово пречистено
73	221-90-70	Брашно од рицинусово семе	141	422-30-10	Масло кокосово сурово
74	221-90-96	Брашно од сусам	142	422-30-20	Масло кокосово пречистено
75	231-10-10	Каучук природен	143	422-40-10	Масло од палмови голушки сурово
76	231-10-40	Латекс, па и стабилизирани или концентрирани	144	422-40-20	Масло од палмови голушки пречистено
77	231-20-50	Каучук, маслодаен (фактис)			
78	242-21-50	Трупци од егзотични иглолисници, неделкани			
79	242-22-50	Трупци од егзотични иглолисници, делкани			
80	242-31-90	Трупци од егзотични широколисници, неделкани			
81	244-01-10	Плута сурова			

1	2	3
145	422-50-10	Масло рицинусово сурово
146	422-50-20	Масло рицинусово пречистено
147	422-90-10	Масло тунгово сурово
148	422-90-20	Масло тунгово пречистено
149	422-90-30	Масло сусамово сурово
150	422-90-40	Масло сусамово пречистено
151	431-43-10	Кариауба восок
152	431-43-90	Восоци растителни други
153	531-01-60	Индиго природно
154	532-40-50	Екстракт од квебрачо за штавене
155	532-40-60	Екстракт од мимоза за штавене
156	532-40-90	Екстракти за штавене, други
157	611-91-10	Кожа од индиска овца полуштавена
158	611-92-10	Кожа од индиска коза полуштавена
159	611-99-92	Кожа од лавачи сработена
160	651-30-10	Предиво памучно невпредено сурово
161	651-30-20	Предиво памучно впредено сурово
162	651-30-50	Конеч памучен суров за индустрија
163	651-41-10	Предиво памучно невпредено белено
164	651-41-20	Предиво памучно невпредено бојосано или мерцеризирано
165	651-41-30	Предиво памучно, впредено, белено
166	651-41-40	Предиво памучно впредено, бојосано или мерцеризирано
167	651-42-10	Конеч памучен за продажба на мало
168	651-51-50	Предиво од рамија
169	651-52-50	Конеч од рамија за продажба на мало
170	651-92-10	Предиво од јута
171	651-93-10	Предиво од сисал
172	651-93-20	Предиво од кокос
173	651-93-30	Предиво од манила
174	651-93-90	Предиво од други растителни влакна
175	652-11-10	Памучна газа небелена
176	652-12-10	Памучни фротирни ткаенини небелени
177	652-13-10	Памучни ткаенини сурови (небелени)
178	652-21-10	Памучна газа, бојосана или печатена
179	652-22-10	Ткаенини памучни фротирни, белени, бојосани или печатени
180	652-23-10	Памучен сомот, кадифе и жанил ткаенини
181	652-29-10	Памучни ткаенини белени
182	652-29-20	Памучни ткаенини бојосани или мерцеризирани
183	652-29-30	Памучни ткаенини со рака ткаени (во народни мотиви)
184	652-29-40	Памучни ткаенини печатени

296.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАНИ

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68 и 19/68) во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Номенклатурата ССТ	Наименовање	Поранешна кратенка за стоковниот режим	Се заменува со кратенка за стоковниот режим
1	2	3	4	5
Во секторот 2 — Сурови материј нејастиви освен горивото				
276	266-31-20	Рајон влакно, невлачено ниту чешлано	ГДК	Д
277	266-31-90	Вештачки влакна други, невлачени ниту чешлани	ГДК	Д
278	266-32-10	Влакна вештачки несечени во кабли	ГДК	Д

1	2	3
185	653-31-50	Ткаенини од рамија
186	653-40-10	Ткаенини од јута
187	653-94-10	Ткаенини од сисал влакно
188	653-94-20	Ткаенини од кокосово влакно
189	653-94-90	Ткаенини од други растителни влакна
190	655-61-20	Канани и јажиња од манила
191	655-61-30	Сисал сврзовка за снопови
192	656-10-10	Вреки јутени нови
193	687-10-10	Калај суров нелегиран
194	687-10-20	Калај легиран

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да даде согласност за увоз на одделни групи стоки од ставот 1 на оваа точка, како и за увоз на тие стоки во определен период (глобална согласност). Во тој случај работните организации тие стоки ги увезуваат без прибавување на согласноста за увозот од ставот 1 на оваа точка.

2. Давањето на согласноста во смисла на точката 1 од оваа одлука може да се услови за стоките наведени во таа точка со обврска на работната организација односите стоки да ги увезе непосредно од земјата на производителот на тие стоки и, кои царинската пријава, да поднесе уверение за потеклото на тие стоки издадено од надлежните органи на односната земја и заверено од југословенското конзуларно претставништво во таа земја.

3. Согласноста за увозот на стоките издадена врз основа на оваа одлука не значи и право на купување девизи за увоз на тие стоки.

Девизите за плаќање на увозот на стоките за кои е издадена согласност за увоз, работните организации ги обезбедуваат според одредбите од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67).

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на работите на увозот на стоки што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 82

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

1	2	3	4	5
281	266-33-20	Рајон влакно, сечено, влачено или чешлано	ГДК	Д
282	266-33-80	Влакна вештачки сечени, влачени или чешлани, други	ГДК	Д
283	266-33-90	Отпадоци од вештачки влакна, влачени или чешлани	ГДК	Д
284	266-40-11	Отпадоци од синтетични влакна	ГДК	Д
285	266-40-15	Отпадоци од целулазна и други вештачки влакна	ГДК	Д
Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот				
271	651-61-10	Најлон и перлон предива	ГДК	Д
272	651-61-50	Конец синтетичен за индустрија	ЛБ	Д
273	651-61-40	Предива од синтетични бескрајни влакна, други	ГДК	Д
274	651-62-10	Монофил (вештачка слама од синтетични влакна)	ГДК	Д
275	651-62-50	Катгут имитации од синтетично предиво, нестерилни	ЛБ	Д
277	651-63-90	Конец синтетичен за продажба на мало, друг	ЛБ	Д
278	651-64-10	Предиво од испрекинати најлон и перлон влакна	ГДК	Д
279	651-64-50	Конец од испрекинати синтетични влакна за индустрија	ГДК	Д
280	651-64-90	Предиво од други испрекинати синтетични влакна	ГДК	Д
281	651-65-10	Конец од испрекинати најлон и перлон влакна	ГДК	Д
282	651-65-90	Конец од испрекинати синтетични влакна, друг	ГДК	Д
284	651-71-20	Предиво од бескрајни ацетат влакна	ГДК	Д
285	651-71-30	Предиво од бескрајни други вештачки влакна	ГДК	Д
286	651-71-50	Конец од бескрајни вештачки влакна за индустрија	ГДК	Д
287	651-72-10	Монофил од вештачки влакна	ГДК	Д
288	651-72-50	Катгут имитации од вештачки влакна	ЛБ	Д
289	651-73-10	Конец од бескрајни вештачки влакна	ГДК	Д
290	651-74-10	Предиво од испрекинати целулазна	ГДК	Д
291	651-74-90	Предиво од други вештачки испрекинати влакна	ГДК	Д
292	651-75-10	Конец од испрекинати вештачки влакна	ГДК	Д
Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди				
26	711-50-40	Мотори бродски дизел — до 200 KS	ГДК	Д
27	711-50-50	Мотори бродски дизел — од 200 до 1000 KS	ГДК	Д
28	711-50-60	Мотори бродски дизел — над 1000 KS	ГДК	Д
430	724-10-10	Телевизиски приемници	ГДК	Д
440	724-91-40	Телефонски центри	ГДК	Д
606	732-10-11	Автомобили до 1100 ccm	ГДК	Д
607	732-10-12	Автомобили над 1100 до 2500 ccm	ГДК	Д
608	732-10-20	Автомобили други над 2500 ccm	ГДК	Д
612	732-10-90	Автомобили половни	ГДК	Д
613	732-20-10	Автобуси градски	ГДК	Д
614	732-20-20	Автобуси меѓуградски и туристички	ГДК	Д
615	732-20-30	Тролејбуси	ГДК	Д
616	732-20-40	Половни автобуси	ГДК	Д
617	732-20-50	Автобуси во делови за монтажа	ГДК	Д
618	732-20-90	Половни автобуси	ГДК	Д
619	732-30-00	Камионети (со носивост под 1 тон)	ГДК	Д
620	732-30-10	Камиони лесни (со носивост од 1 до 3 тона)	ГДК	Д
621	732-30-20	Камиони средни (со носивост од 3 до 5 тона)	ГДК	Д
622	732-30-30	Камиони тешки (со носивост над 5 тона)	ГДК	Д
623	732-30-40	Дампери камиони	ГДК	Д
624	732-30-50	Камиони во делови за монтажа	ГДК	Д
625	732-30-60	Амбулантни автомобили	ГДК	Д
626	732-30-70	Автоцистерни	ГДК	Д
627	732-30-80	Автоладиници	ГДК	Д
628	732-30-91	Камиони половни	ГДК	Д

1	2	3	4	5
629	732-30-92	Цистерни и работилници половни	ГДК	Д
630	732-40-10	Противпожарни автомобили	ГДК	Д
631	732-40-20	Прскалки за полевање улици моторни	ГДК	Д
632	732-40-30	Коли за ѓубре моторни	ГДК	Д
633	732-40-40	Снежни плугови моторни	ГДК	Д
634	732-40-50	Автомобили дигалки	ГДК	Д
635	732-40-60	Работилници за поправка на автомобили моторни	ГДК	Д
636	732-40-70	Камиони багери	ГДК	Д
637	732-40-90	Моторни возила специјални други	ГДК	Д
639	732-60-10	Шасии за автомобили	ГДК	Д
640	732-70-10	Шасии за автобуси	ГДК	Д
641	732-70-20	Шасии за камиони	ГДК	Д
642	732-70-30	Шасии за тролејбуси	ГДК	Д
643	732-81-10	Каросерии за автобуси и тролејбуси	ГДК	Д
644	732-81-20	Каросерии за камиони	ГДК	Д
645	732-81-90	Каросерии за други моторни возила	ГДК	Д
650	732-91-11	Моторцикли (мопеди) до 50 см	ГДК	Д
651	732-91-12	Мотоцикли над 50 до 125 см	ГДК	Д
652	732-91-13	Моторцикли над 125 до 350 см	ГДК	Д
653	732-91-14	Моторцикли над 350 см	ГДК	Д
654	732-91-20	Моторцикли скутери	ГДК	Д
672	733-30-10	Приколки за камиони (товарни)	ГДК	Д
673	733-30-20	Приколки за автомобили (товарни)	ГДК	Д
675	733-30-40	Приколки за трактори, земјоделски приколки	ГДК	Д
705	735-30-83	Јакти, спортски чамци	ГДК	Д

2. Работите на увозот на стоките од точката 1 на оваа одлука што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се извршат според стоковниот режим што за увоз на овие стоки важел до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Издавањето на дозволата за увоз на стоките од точката 1 на оваа одлука може да се услови со обврска работните организации да извезат определена количина домашни стоки во односната земја или во друга земја.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 81

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

297.

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Следните стоки можат да се увезуваат само врз основа на согласност што ја издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија:

Реден број	Шифра на Номенклатурата ССТ	Наименување
1	2	3
1	653-21-10	Ткаенини од чешлана волна
2	653-21-20	Ткаенини од влачена волна
3	653-21-60	Ткаенини волнени мешани со синтетика (со над 50% волна)
4	653-21-70	Ткаенини волнени мешани со вештачки влакна (со над 50% волна)

1	2	3
5	653-31-10	Ткаенини од лен
6	653-32-10	Ткаенини од кадела
7	653-51-10	Ткаенини од синтетични бескрајни влакна
8	653-52-10	Ткаенини од синтетични испрекинати влакна
9	653-61-10	Ткаенини од бескрајни целвлакна
10	697-11-20	Печки на гас, нафта или шпиритус
11	697-11-30	Шпорети (неелектрични)
12	717-30-20	Машини за шиене кукни
13	724-20-20	Транзисторски радио-приемници
14	725-01-10	Фрижидери
15	725-02-10	Машини за перење рубелина
16	725-02-20	Машини за перење и сушење рубелина
17	725-03-10	Правосмукалки
18	725-05-00	Шпорети електрични
19	725-05-10	Греалки за простории електрични
20	725-05-20	Бојлери и други електрични греалки за вода
21	894-23-10	Играчки со механизам

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да даде согласност за увоз на одделни групи стоки од ставот 1 на оваа точка, како и за увоз на тие стоки во определен период (глобална согласност).

Во тој случај работните организации ги увезуваат тие стоки без прибавување согласност за увозот од ставот 1 на оваа точка.

2. Давањето согласности во смисла на точката 1 од оваа одлука може да се услови за стоките наведени во таа точка со обврска на работната организација да извезе определена количина домашни стоки во односната земја или во други земји.

3. Согласности за увоз на стоки издадена врз основа на оваа одлука не значи и право на купување девизи за увоз на тие стоки.

Девизите за плаќање на увозот на стоките за кои е издадена согласност за увоз, работните организации ги обезбедуваат според одредбите од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67).

4. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на работите на увозот на стоки што се склучени и што ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 76
12 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

298.

Врз основа на членот 20 во врска со членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1968 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. На работните организации што произведуваат патнички автомобили (во натамошниот текст: работните организации) им се утврдува за 1968 година, покрај износот на глобалната девизна квота врз основа на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос според остварениот девизен прилив по извозот во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67) и прописите донесени врз основа на таа одлука, дополнителен износ на глобалната девизна квота од 131.325.000 динари за увоз на суровини и други репродукциони материјали за производство на патнички автомобили во 1968 година, и тоа во девизи што се од значење за одржувањето ликвидности во меѓународните плаќања.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука на одделни работни организации ја вршат тие работни организации договорно во рамките на групацијата внатре во Сојузната стопанска комора, согласно со одредбите од Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чиј увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос според остварениот девизен прилив по извозот во 1968 година.

3. Ако работните организации не постигнат договор во смисла на точката 2 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го утврди дополнителниот износ на глобалната девизна квота за одделните работни организации и за тоа на тие работни организации ќе им издаде решение.

4. Динамиката на користењето на девизите од точката 1 на оваа одлука ќе ја утврди Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 75
22 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

299.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 59 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНИЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНИТЕ

1. Во Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64 и 17/68) точката 1 се менува и гласи:

„1. Граѓаните можат патнички автомобили, камиони, моторцикли, мопеди и велосипеди со фабрички вградени мотори и поважни делови за овие возила, и тоа: шасија, мотор, кукиште, менувач, каросерија, диференцијал, преден трап (во натамошниот текст: моторното возило), да увезуваат ако ги купуваат со девизи што ги држат на сметка или на штеден влог кај Народната банка на Југославија или кај овластените банки во смисла на Одлуката за располагање со девизите што ќе ги остварат граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66) и Наредбата за штедните влогови во странски средства за плаќање на иселениците и иселениците-повратници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64 и 52/64).

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, граѓаните што поминале на работа во странство до две години, можат ново моторно возило од странско производство да купат на начинот определен во тој став само кај домашна стопанска организација која според важечките прописи може да увезува моторни возила.“

2. Во точката 2 одредбата под 3 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„4) лицата што непрекинато поминале повеќе од две години на работа во странство и во тој период најмалку две години имале моторно возило;

5) лицата што ќе купат моторно возило кај домашни работни организации овластени за продажба на моторни возила сопственост на странски дипломатско-конзуларни претставништва и други странски лица во земјата.“

3. Во точката 3 зборовите: „Народната банка“ се заменуваат со зборовите: „Народната банка на Југославија или овластените банки“.

4. Во точката 4 се додава нов став 4, кој гласи: „Лицата што моторното возило го увезуваат врз основа на точката 2 под 4 од оваа одлука, се должни при увозот да ѝ поднесат на царинарницата преку која го увезуваат моторното возило потврда од дипломатското односно конзуларното претставништво на СФРЈ во земјата во која се наоѓале, дека непрекинато поминале повеќе од две години на работа во странство и дека во тој период најмалку две години имале моторно возило.“

5. По точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Се овластува сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со сојузниот секретар

за финансии, да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.“

6. Граѓаните од точката 1 став 2 од Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните што до 20 јуни 1968 година и дале налог на банката за дознака на девизи за купување на моторно возило на начинот определен во точката 1 став 1 на таа одлука, можат тоа моторно возило да го увезат до 20 септември 1968 година.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Рп. бр. 80

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

300.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68) во точката 2 во одредбата под 35 точката се заменува со записка и по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

- „36) „Гуро Гаковик“, Славонски Брод,
- 37) Товарна аутомобилов „ТАМ“, Марибор,
- 38) „Термоелектро“, Белград,
- 39) Индустрија моторних возил, Ново Место.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8011

7 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др Васил Гривчев, с. р.

301.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67 и 15/68), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ

1. Во Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествени фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67 и 7/68) во точката 4 под а) одредбата под 26 се менува и гласи:

„26) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани (тар. бр. 3);“.

По одредбата под 26 се додава нова одредба под 26а), која гласи:

„26а) на сметката бр. 840-21109 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани (тар. бр. 3);“.

Во точката 4 под б) во одредбата под 27 на крајот точката и записката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи:

„На сметката бр. 840-21110 се уплатува и републичкиот данок на промет на алкохолни пијачки освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;“.

По одредбата под 27 се додава нова одредба под 27а), која гласи:

„27а) на сметката бр. 840-21113 — Републички данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;“.

Во одредбата под 28 на крајот точката и записката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 2, кој гласи:

„На сметката бр. 840-21400 се уплатува и републички додатен данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;“.

По одредбата под 28 се додава нова одредба под 28а), која гласи:

„28а) на сметката бр. 840-21403 — Републички додатен данок на промет на алкохолни пијачки испорачани на угостителски дукани на самостојни угостители и граѓани;“.

2. Во точката 6 уводната реченица се менува и гласи:

„Царината се уплатува во корист на посебната партија на евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинарница. Уплатената царина на оваа евидентна сметка, царинарницата ја распоредува;“.

3. По точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. Посебните давачки што се наплатуваат при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи и посебните давачки за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, се уплатуваат во корист на посебната партија на евидентната сметка бр. 845 на надлежната царинарница.“

Давачките од ставот 1 на оваа точка уплатени на евидентната сметка, царинарницата ги распоредува:

69а) на сметката бр. 840-41103 — Посебна давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи;

69б) на сметката бр. 840-41104 — Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување.“.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. V-4859/1-68

13 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

302.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68 и 24/68) во точката 1 одредбите под 37, 38, 39 и 40 се менуваат и гласат:

„37) 421-20-10	Масло соино сурово во износ од 0,38 динари за 1 килограм;	15.07/1а
38) 421-20-20	Масло соино пречистено во износ од 0,38 динари за 1 килограм;	15.07/1б
39) 421-60-10	Масло сончогледово сурово во износ од 0,38 динари за 1 килограм;	15.07/5а
40) 421-60-20	Масло сончогледово пречистено во износ од 0,38 динари за 1 килограм;	15.07/6б

Во одредбата под 47 на крајот точката се заменува со точка и запирака и по тоа се додаваат девет нови одредби, кои гласат:

„48) 055-52-40	Домати конзервирани (сок и пире) во износ од 1,50 динари за 1 килограм;	20.02/2
49) 053-30-50	Цемови во износ од 1,40 динари за 1 килограм;	20.05/1
50) 053-30-60	Слатко од овошје во износ од 1,50 динари за 1 килограм;	20.05/1
51) 053-50-50	Сок од вишни и цреши, концентриран во износ од 4,70 динари за 1 килограм;	20.07/6
52) 053-50-60	Сок од капинки, концентриран во износ од 2,00 динари за 1 килограм;	20.07/6
53) 053-50-71	Сок од сливи, концентриран во износ од 1,35 динари за 1 килограм;	20.07/6
54) 053-50-72	Сок од малинки, концентриран во износ од 7,80 динари за 1 килограм;	20.07/6
55) 053-50-73	Сок од јаблока, концентриран во износ од 0,85 динари за 1 килограм;	20.07/6
56) 053-90-30	Компоти од овошје во износ од 1,40 динари за 1 килограм.“	20.06/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-85/1
12 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

303.

Врз основа на членот 89 став 3 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

УПАТСТВО

**ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА
ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОН-
СКИОТ СООБРАЌАЈ**

1. На инспекторите на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: инспекторите на птт сообраќајот) им се издава легитимација според образецот што е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

2. Големината на легитимацијата на инспекторите на птт сообраќајот е 100 × 73 mm, а кориците на легитимацијата се полутврди и од надворешната страна обложени со платно, кожа или со погоден пластичен материјал, во црвена боја.

3. Легитимацијата на инспекторите на птт сообраќајот содржи:

1) назив на органот на управата што ја издал легитимацијата и број под кој е издадена;

2) фотографија на имателот на легитимацијата во големина 45 × 35 mm, преку која е втиснат печат на органот на управата што ја издал легитимацијата, а под фотографијата потпис на имателот на легитимацијата;

3) име и презиме на имателот на легитимацијата;

4) својство на имателот на легитимацијата (сојузен инспектор, републички инспектор и др.) и овластување на имателот на легитимацијата за вршење инспекциски работи;

5) место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на органот на управата што ја издал легитимацијата и потпис од старешината на тој орган;

6) место за заверка на важењето на легитимацијата за целата календарска година, односно до определениот ден во годината ако нејзиното важење не е за целата календарска година;

7) место за заверка од страна на надлежниот орган на внатрешните работи на важењето на легитимацијата за движење и задржување во граничниот појас и место за заверка на рокот на важењето на легитимацијата за движење и задржување во граничниот појас;

8) одредбите од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, што се однесуваат на вршењето на работите на инспекцијата на птт сообраќајот.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1729
5 јуни 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др Боривоје Јелиќ, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ПТТ СООБРАКАЈОТ(прва страна на кориците — празна)
(втора страна на кориците)

Место за фотографија во големина 45 × 35 mm

(Потпис на имателот на легитимацијата)

(прва внатрешна страна)

Државен грб

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)

Број _____

**ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОР НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ**

(втора и трета внатрешна страна)

(Име и презиме)

(својство)

инспектор на поштенскиот, телсграфскиот и телефонскиот сообраќај е овластен врз основа на членот 80 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони да ги врши работите на инспекцијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, и тоа:

(да се наведе специјалноста)

и ги има сите права и должности што со тој закон и со други прописи му се дадени на инспекторот на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

На _____ 19____ година

Во _____

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(осма внатрешна страна)

Важи за граничниот појас: _____

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(деветта, десетта, единаесетта и дванаесетта внатрешна страна)

Важи за граничниот појас:

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

до _____ 19____ година

(М. П.)

(Потпис на старешината на органот)

(тринаесетта и четиринаесетта внатрешна страна)

ИЗВОД

од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (текст на чл. 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87 и 88).

(третата и четвртата страна на кориците — празни)

304.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БАЗНИ ХЕМИКАЛИИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Базни хемикалии, Натриум карбонат, технички (амонијачна сода, калцинирана сода) — — — — — JUS H.B1.035

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

4. Престанува да важи следниот југословенски стандард:

Натриум-карбонат, технички — JUS H.B1.035 донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за производите на хемиската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1969 година.

Бр. 22-3109/1
14 мај 1968 година
БелградДиректор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.**305.**

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРКАЛА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Тркала за шински возила. Тело на тркало изработено со гмечење за пречник на тркало од 920 mm, за патнички и товарни коли на колосек 1435 mm. Форма и мери — — — — — JUS P.F2.031

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југосло-

венскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 21-3882/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

306.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Опрема за згради. Гарнитури на кутии за писма од лим, со отворање околу хоризонтална оска — — — JUS U.N9.060

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 17-3883/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

307.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Геомеханички испитувања:

— Определување на капиларното полнење на вода во почвата — — — JUS U.B1.036

— Определување на оптималната содржина на вода — — — — — JUS U.B1.038

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 17-3884/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

308.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пластични маси:

— Постапка за определување на промените на механичките својства по дејството на хемиските супстанции JUS G.S2.615

— Определување отпорноста спрема хемиските супстанции — — — JUS G.S2.622

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 24-3886/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

309.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТОЛЕРАНЦИЈЕ НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Пластични маси. Толеранции на должински мери и форми — — — JUS G.A1.500

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 24-3887/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

310.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИЗРАБОТКАТА НА СТАНДАРДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Изработка на стандарди. Насоки за вообликување и редигирање на стандарди — — — — — JUS A.A0.003

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 октомври 1968 година.

Бр. 11-3888/1
10 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

311.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68 и 17/68) во точката 2 по зборовите: „На штедните влогови“ се додаваат зборовите: „и на средствата издвоени според одредбите на членот 1 став 1 и членот 2 од Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65).“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 70
17 јуни 1968 година
Белград

Народна банка на Југославија

Го заменува гувернерот
вицегувернер,
Бранко Чолановиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/68, по погрешка е изоставен текстот на Спогодбата на англиски јазик, па врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

Во членот 2, покрај текстот на Спогодбата во преводот треба да стои и текстот на Спогодбата во оригиналот на англиски јазик, кој гласи:

GUARANTEE AGREEMENT

Agreement, dated March 22, 1968, between Socialist Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter called the Guarantor) and International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter called the Bank).

Whereas by an agreement of even date herewith between the Bank and Yugoslav Investment Bank (hereinafter called the Borrower), which agreement and the schedules therein referred to are hereinafter called the Loan Agreement, the Bank has agreed to make to the Borrower a loan in various currencies equivalent to fifty million dollars (\$ 50,000,000), on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agree to guarantee the obligations of the Borrower in respect of such loan as hereinafter provided; and

Whereas the Guarantor, in consideration of the Bank's entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed so to guarantee such obligations of the Borrower;

Now Therefore, the parties hereto hereby agree as follows:

ARTICLE I

Section 1.01. The parties to this Guarantee Agreement accept all the provisions of Loan Regulations No. 4 of the Bank dated February 15, 1961 as amended February 9, 1967, with the same force and effect as if they were fully set forth herein (said Loan Regulations No. 4 being hereinafter called the Loan Regulations).

Section 1.02. Wherever used in this Agreement, the terms defined in Section 1.02 of the Loan Agreement shall have the same meanings as therein set forth.

ARTICLE II

Section 2.01. Without limitation or restriction upon any of the other covenants on its part in this Agreement contained, the Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of the principal of, and the interest and other charges on, the Loan, the principal of and interest on the Bonds, the premium, if any, on the prepayment of the Loan or the redemption of the Bonds, and the punctual performance of all the covenants and agreements of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement and in the Bonds.

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the provisions of Section 2.01 of this Agreement, the Guarantor specifically undertakes, whenever there is

reasonable cause to believe that the funds available to any beneficiary enterprise will be inadequate to meet the estimated expenditures required for carrying out the part of the Project to be carried out by such beneficiary enterprise, to make arrangements, satisfactory to the Bank, promptly to provide such beneficiary enterprise or cause such beneficiary enterprise to be provided with such funds as are needed to meet such expenditures.

ARTICLE III

Sections 3.01. It is the mutual intention of the Guarantor and the Bank that no other external debt shall enjoy any priority over the Loan by way of a lien on governmental assets. To that end, the Guarantor undertakes that, except as the Bank shall otherwise agree, if any lien shall be created on any assets of the Guarantor as security for any external debt, such lien will *ipso facto* equally and ratably secure the payment of the principal of, and interest and other charges on, the Loan and the Bonds, and that in the creation of any such lien express provision will be made to that effect; provided, however, that the foregoing provisions of this Section shall not apply to: (i) any lien created on property, at the time of purchase thereof, solely as security for the payment of the purchase price of such property; or (ii) any lien arising in the ordinary course of banking transactions and securing a debt maturing not more than one year after its date.

The term „assets of the Guarantor“ as used in this Section includes assets of the Guarantor or of any of its political subdivisions or of any agency of the Guarantor or of any such political subdivision, including assets of the National Bank of Yugoslavia or any other institution performing the functions of a central bank.

Section 3.02. (a) The Guarantor and the Bank shall cooperate fully to assure that the purposes of the Loan will be accomplished. To that end, each of them shall furnish to the other all such information as it shall reasonably request with regard to the general status of the Loan. On the part of the Guarantor, such information shall include information with respect to financial and economic conditions in the territories of the Guarantor and the international balance of payments position of the Guarantor.

(b) The Guarantor and the Bank shall from time to time exchange views through their representatives with regard to matters relating to the purposes of the Loan and the maintenance of the service thereof. The Guarantor shall promptly inform the Bank of any condition which interferes with, or threatens to interfere with, the accomplishment of the purposes of the Loan or the maintenance of the service thereof.

(c) The Guarantor shall afford all reasonable opportunity for accredited representatives of the Bank to visit any part of the territories of the Guarantor for purposes related to the Loan.

Section 3.03. The principal of, and interest and other charges on, the Loan and the Bonds shall be paid without deduction for, and free from, any taxes, and free from all restrictions, imposed under the laws of the Guarantor or laws in effect in its territories; provided, however, that the provisions of this Section shall not apply to taxation of, or fees upon, payments under any Bond to a holder thereof other than the Bank when such Bond is beneficially owned by an individual or corporate resident of the Guarantor.

Section 3.04. This Agreement, the Loan Agreement and the Bonds shall be free from any taxes that shall be imposed under the laws of the Guarantor or laws in effect in its territories on or in connection with the execution, issue, delivery or registration thereof.

Section 3.05. The Guarantor shall cause the Project to be carried out with due diligence and efficiency, shall cause the installations, equipment and other facilities of the Yugoslav Railways to be adequately maintained and operated in accordance with sound railway, engineering and financial standards and practices and shall cause all locomotives, rolling stock and other ancillary equipment to be procured, maintained, renewed and repaired as shall be necessary for the operation of such railway system.

Section 3.06. Except as the Bank shall otherwise agree, the Guarantor shall take promptly as required such action as may be necessary (including, where appropriate, provision for adjustments in the rates and fares applicable to the Yugoslav Railways, or any part thereof) to enable the Yugoslav Railways to realize revenues, by such date or dates as shall be agreed upon, sufficient to: (i) cover all their operating expenses including depreciation, and (ii) earn an adequate return on the value of their net fixed assets.

ARTICLE IV

Section 4.01. The Guarantor shall endorse, in accordance with the provisions of the Loan Regulations, its guarantee on the Bonds to be executed and delivered by the Borrower. The Federal Secretary of Finance of the Guarantor and such person or persons as he shall designate in writing are designated as the authorized representatives of the Guarantor for the purposes of Section 6.12 (b) of the Loan Regulations.

ARTICLE V

Section 5.01. The following addresses are specified for the purposes of Section 8.01 of the Loan Regulations:

For the Guarantor:
Embassy of the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia
Economic Department
2410 California Street, N.W.
Washington 8, D. C.
United States of America

Cable address:
AMBAYUGOSLAV
Washington, D. C.

For the Bank:
International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America

Cable address:
INTBAFRAD
Washington, D. C.

Section 5.02. The Federal Secretary of Finance of the Guarantor in office at the time in question is designated for the purposes of Section 8.03 of the Loan Regulations.

Section 5.03. In this Agreement any reference to the Federal Secretary of Finance of the Guarantor shall include a reference to any official for the time being acting for or on behalf of or performing the duties of the Federal Secretary of Finance of the Guarantor.

In witness whereof, the parties hereto, acting through their representatives thereunto duly autho-

rized, have caused this Guarantee Agreement to be signed in their respective names and to be delivered in the District of Columbia, United States of America, as of the day and year first above written.

Socialist Federal Republic
of Yugoslavia
Mirko Bruner (s.)
Authorized Representative
International Bank for
Reconstruction and Development
George D. Woods (s.)
President

АС бр. 1004
13 јуни 1968 година
Белград

Од Генералниот секретаријат на Сојузната Скупштина.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законикот за кривичната постапка (пречистен текст), објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/67, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНИКОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Во членот 172 став 2, во вториот ред, наместо зборот: „вредности“ треба да стои: „вредносни“.

Во членот 203 став 4, во третиот ред, наместо зборот: „во“ треба да стои: „со“.

Во членот 372 став 1 точка 6, во шестиот ред, наместо зборот: „опфатиле“ треба да стои: „опфатило“.

Во членот 419 став 3, во четвртиот ред, наместо бројот: „420“ треба да стојат зборовите: „420 до 422“.

Во членот 430 став 1, во вториот ред, наместо зборовите: „за малолетници“ треба да стои: „советот за малолетници“.

Во членот 501 став 1, во седмиот ред, наместо зборот: „правилноста“ треба да стои: „правосилноста“.

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, 13. јуни 1968 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА УПАТСТВОТО НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ ЗА ПОШТЕНСКО-ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА НЕ Е НА ПРОПИШАН НАЧИН ОБЈАВЕНО, НЕМА ПРАВНО ДЕЈСТВО И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Упатството за поштенско-царинската постапка, бр. 11555 од 18 јуни 1966 година, врз основа на јавната расправа одржана на 21 март 1968 година, донесе

ОДЛУКА

1. Упатството за поштенско-царинската постапка, бр. 11555 од 18 јуни 1966 година, што го пропиша директорот на Сојузната управа за царини, не е на пропишаниот начин објавено и поради тоа нема правно дејство ниту може во целина да се применува.

2. Техничките правила на ова упатство можат да се применуваат само во текот на три месеци од денот на објавувањето на оваа одлука.

3. Врз основа на членот 85 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 15/67) директорот на Сојузната управа за царини го пропишал Упатството за поштенско-царинската постапка на кое дал согласност генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Со ова упатство е пропишана постапката со поштенските пратки што содржат стоки подложни на царински надзор, што од царинското подрачје на Југославија се извезуваат во царинското подрачје на Југославија се увезуваат или преку него се превезуваат.

Со оглед дека наведеното упатство не е објавено и дека содржи одредби кои можат да создадат нерамноправни односи, Уставниот суд на Југославија, по повод претставката што ја поднесе Друштвото на филателистите тематичари од Сараево, поведе постапка за оцена на уставноста и законитоста на тоа упатство и го утврди следното:

Според одредбата на членот 152 од Уставот на Југославија, законите и другите прописи и општи акти се објавуваат пред да влезат во сила. Тоа значи, ако определен орган врз основа на законско овластување пропише некои правила, такви правила, што најчесто имаат карактер на одредби за спроведување на закон и со закон чинат една целина, мораат исто така да бидат објавени. Уставниот суд смета дека од текстот на Упатството за поштенско-царинската постапка произлегува дека тоа, покрај техничките правила, содржи и одредби што можат да бидат од влијание врз определени права

односно обврски на граѓаните и организациите, особено во поглед обврските да се почитува пропишаната постапка со поштенските писмоносни пратки што содржат филателистички поштенски марки, па и тоа е причина поради која тоа упатство, како и секој друг пропис, морало да биде пред влегувањето во сила објавено на пропишаниот начин. Бидејќи Упатството не е објавено, тоа во смисла на наведената уставна одредба не може да има правно дејство ниту може да се применува.

Меѓутоа, бидејќи упатството содржи и низа технички одредби што се нужни за вршење на манипулативните дејствија во поштенско-царинската постапка, Уставниот суд, имајќи ја предвид ситуацијата што би можела да настане со укинувањето односно поништување на Упатството, одлучи привремено да ги остави во сила техничките одредби на Упатството. Ваквата одлука на Судот содржи обврска за директорот на Сојузната управа за царини во рокот што со одлуката е определен да донесе ново упатство и да го објави.

Иако, според изложеното, Упатството нема правно дејство ниту може да се применува, Судот смета за потребно да го изрази своето мислење за членот 9ц од Упатството според кое Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони е ослободена од царински надзор за своите писмоносни пратки што содржат филателистички поштенски марки. Уставниот суд, имено, смета дека ваквото исклучително давање на ослободување за определен вид пратки може да доведе до нерамноправност и привилегирана положба на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони. Фактот дека според членот 105 на Светската поштенска конвенција од 10 јуни 1964 година Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони е должна да врши определена размена на поштенски марки со странски поштенски управи, не може да биде причина за поинакво третирање на Заедницата во однос на царинскиот надзор бидејќи таа, покрај тоа врши и трговска размена на поштенски марки со странство. Поради тоа е потребно директорот на Сојузната управа за царини со ново упатство да го измени сегашниот текст на членот 9ц од Упатството.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

У бр. 388/67
21 март 1968 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блаже Јовановиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ**

Камило Мариниц, директор на Индустијата за платнени производи „Индулати“, се назначува за помошник директор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи.

Б. бр. 53
29 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 19 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ЗАЕДНИЧКОТО ЕВРОПСКО ПАЗАРИШТЕ ВО БРИСЕЛ**

Милош Опреник, помошник директор на Здружението на железничко-транспортното претпријатие во Љубљана се назначува за шеф на Постојаната мисија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Заедничкото европско пазариште во Брисел.

Б. бр. 55
29 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги стечени во работата од значење за социјалистичкиот развој на земјата, а по повод завршувањето изградбата на Хидроелектраната „Потнек“ — Нова Варош

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Базариќ Радослав.

Бр. 115
30 август 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги постигнати на развивањето на медицинските науки, како и за придонесот кон научната соработка и запврстувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗВЕЗДА НА ГЕРДАИ

Jean Calvet, декан на Медицинскиот факултет во Тулуз.

Бр. 118
7 септември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод седумдесетгодишнината на животот, а за особени заслуги стечени на развивањето на културната дејност и за значајни уметнички остварувања во областа на скулптурата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

Криштинџ Франо.

Бр. 120
12 септември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и запврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Roberto Ducci, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Италија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 122
12 септември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Сан Марино

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

проф. Federico Bigi, државен секретар за надворешни и политички работи;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Francesco Valli, пратеник за социјални прашања, член на владата и одговорен за овој ресор;

Emilio Della Balda, пратеник за јавни работи, член на владата и одговорен за овој ресор;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Clara Boscaglia, шеф на Кабинетот на државниот секретар за надворешни работи;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Giorgio Lombardi, аташе.

Бр. 125

25 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во работата од значење за развојот на театарската уметност и за културното издигање на нашите народи

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Drama Slovenskega narodnega gledališča — Ljubljana,

Opera Slovenskega narodnega gledališča — Ljubljana,

Бр. 126

27 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на пријателските односи помеѓу оружените сили на Народната Република Полска и оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА БОЈНОТО ЗНАМЕ

маршалот Marian Jozefa Spychalski, министер на народната одбрана на НР Полска;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ**

дивизискиот генерал Grzegorz Szczepana Korczynski, заменик министер на народната одбрана на НР Полска;

дивизискиот генерал Jozef Jozefa Urbanowicz, началник на Главната политичка управа на ПНА; дивизискиот генерал Wiktor Jozefa Zieminski, началник на тилот на ПНА;

дивизискиот генерал Tadeusz Leona Tuczapski, прв заменик главен инспектор за обука;

дивизискиот генерал Boleslaw Konstantego Chochla, заменик началник на ГШ за оперативни прашања;

вицеадмиралот Zdzislaw Feliksa Studzinski, командант на Воената морнарица;

дивизискиот генерал Eugeniusz Jozefa Molczyk, командант на Шљонскиот воен округ;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

полковникот Zygmunt Stanislaw Zielinski, началник на Кабинетот на министерот на народната одбрана;

полковникот Henryk Jozefa Wysocki, командант на I варшавска механизирана дивизија;

полковникот Aleksander Stefana Kurinia, началник на Одделението за врска;

полковникот Tadeusz Jozefa Hankiewicz, воен испратеник на НР Полска во СФРЈ;

полковникот Andrzej Wlodzimierza Zbyszewski;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА**

бригадниот генерал Sylwester Wincentego Kaliski, началник на Вишата военотехничка академија;

бригадниот генерал Tadeusz Jana Krepski, заменик командант на ЦВО;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

потполковникот Wladyslaw Jozefa Galasinski; мајорот Romuald Stanislaw Dabrowa, лекар; мајорот Ryszard Kowalski, афутант на министерот на народната одбрана;

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

заставникот Tadeusz Raczek.

Бр. 127

29 септември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Зафировски Митко;

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Бошњаковски Стеван;**

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Апостолски Томо, Дамјановски Анатоли, Лазески Александар, Поповски Душан, Ристески Методија, Този Нико, Вељковиќ Драгослав;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Димовски Драгољуб, Панова-Паркачева Бранка;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адеми Зија, Кечаи Гани, Поповски Стојан;

за заслуги на делото ширење братството и единството меѓу нашите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Ѓорѓиев Душко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Гаревски Андреа.

Бр. 130
4 октомври 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод седумдесетпетгодишнината на животот и долгогодишната неуморна револуционерна работа и творење на развивањето и јакнењето свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот и социјалистичките општествени односи, за слободата и независноста на нашата земја, како и за заслуги на развивањето мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Грегорић др Павле.

Бр. 131
10 октомври 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
293. Уредба за дополненија на Уредбата за редот на воздухопловно пристаниште —	457
294. Одлука за дополненија на Одлуката за девизите кои овластените банки не можат да ги ангажираат кога преземаат обврски по странски кредити што се користат за реализација на Програмата за модернизација на Југословенските железници —	457
295. Одлука за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки —	457
296. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	459
297. Одлука за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки — —	461
298. Одлука за утврдување дополнителен износ на глобалната девизна квота за 1968 година на работните организации што произведуваат патнички автомобили —	462
299. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓаните —	462
300. Наредба за дополнение на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија — — — — —	463
301. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови — — — — —	463
302. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	464
303. Упатство за легитимацијата на инспекторите на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — — —	464
304. Решение за југословенскиот стандард од областа на производството на базни хемикалии — — — — —	465
305. Решение за југословенскиот стандард за тркала за шински возила — — — — —	465
306. Решение за југословенскиот стандард од областа на градежништвото — — — — —	466
307. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	466
308. Решение за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси — — — — —	466
309. Решение за југословенскиот стандард од областа на толеранциите на пластични маси — — — — —	466
310. Решение за југословенскиот стандард од областа на изработката на стандарди —	467
311. Одлука за дополнение на Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	467
Исправка на Законот за ратификација на Спогодбата за гаранција помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој — — — — —	467
Исправка на Законикот за кривичната постапка (пречистен текст) — — — — —	469
Одлука на Уставниот суд на Југославија за утврдување дека Упатството на директорот на Сојузната управа за царини за поштенско-царинската постапка не е на пропишан начин објавено, нема правно дејство и не може да се применува — —	469